

## Договор

Датум:

Помеѓу \_\_\_\_\_ Младото лице и \_\_\_\_\_

### I. ЦЕЛ НА ДОГОВОРОТ

Да се обезбеди постигнување на целите дефинирани со Индивидуалниот План за развој.

### II. ОДГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

a. Одговорности на Кариерниот советник/Организацијата се:

- i. Да направи проценка на потребите на младото лице;
- ii. Да го подготви Индивидуалниот план за развој (ИПР) во договор со младото лице;
- iii. Обезбедување на поддршка на младото лице во пристапување кон услугите наведени во

Индивидуалниот план за развој;

iv. Периодична евалуација и адаптација на ИПР во согласност со моменталната ситуација на младото лице, базирано на редовен преглед на планот;

v. Мониторирање на имплементацијата на целите и активностите на младото лице и доколку е неопходно, модифицирање на ИПР со взаемна согласност;

vi. Да обезбеди коучинг сесии на младото лице;

b. Одговорности на младото лице:

i. Соработка со Кариерниот советник со цел остварување на ИПР;

ii. Прифаќање на воспоставениот процес и учество во имплементација на активностите дефинирани со ИПР;

iii. Почитување на одговорностите и условите поставени со ИПР;

iv. Овозможување на одговорното лице за случајот да прави евалуација и мониторинг;

v. Информирање на одговорното лице за случајот при промени во ИПР.

### III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

i. Овој договор влегува во сила на денот на потпишување на двете страни;

ii. Како следен чекор, ќе се подготви Индивидуалниот План за развој со кој ќе се договорот целите и имплементацијата на активностите;

iii. Овој договор е во сила се до постигнување на дефинираните цели. Во секој случај, може да биде прекинат во било кое време поради различни причини одредени од страна на советникот.

### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

i. За било какви промени потребно е согласност од двете страни;

ii. Во случај на непочитување на предвидените договори од објективни причини, се разгледува состојбата и по потреба се договараат нови мерки;

iii. ИПР е прикачен кон овој договор.

d. Изјавата за согласност за чување и споделување на информациите се дел од овој договор.

### V. СОГЛАСНОСТ

Јас се согласувам моите податоци да бидат внесувани во датабаза. Исто така, јас сум согласен/а дека сите информации кои ги приложувам се вистинити.

\_\_\_\_\_  
Одговорен за случајот / Советник  
(Потпис)

\_\_\_\_\_  
Младото лице (Потпис)